



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 31 март 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. X

плата за 1954 година — дини, а за странство 1500.— дини. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-016.

156.

Врз основа на чл. 65 од Уставниот закон, а во врска со чл. 94 од Правилникот за работа на Сојузниот собор и чл. 91 од Правилникот за работа на Соборот на производителите,

Сојузната Народна скупштина на седницата на Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот собор од 18 март 1954 година и на седницата на Одборот за прашања на трудот и социјалното осигурување на Соборот на производителите од 18 март 1954 година донесе

ПРЕПОРАКА

НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ПРИМЕНАТА НА ЧЛ. 54 ОД УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНТЕ

Според одредбите на чл. 54 од Уредбата за определување и преводене на пензиите и инвалиднините им престана правото на пензија на сите уживатели на пензии кои по поранешните прописи се здобиле со правото на пензија а не ги исполнуваат условите за пензија по важечките прописи.

Врз основа на цитираните одредби им престана правото на пензија на вдовците помлади од 45 години кои немаат деца помлади од седум години а не се неспособни за работа. Врз основа на ст. 3 чл. 54 од споменатата уредба извршните одбори на заводите за социјално осигурување во такви случаи им давале на вдовците во извесни случаи минимални пензии. Кај признавањето на правото извршните одбори на заводите различно постапуваат. Некои се многу строги тако што на пример при оценувањето можноста за издршка земаат формални стигии дека децата се должни да ги издржуваат своите родители, па ги одбивале од минималната пензија вдовците што имаат деца не водејќи сметка за тоа дали децата имаат можност да ја издржуваат својата мајка. Или, при оценувањето на здравствената состојба бараат вдовците да е на полно неспособна за работа не водејќи сметка за тоа дали на вдовците и поради намалената работна способност и е можно да најде работа. Другите заводи, напротив, постапуваат поблаго при оценувањето на решавачките факти водејќи сметка за тоа пензијата да им се одрже само на оние вдовици на кои тоа не им е средство за издршка.

Поради таква неоднаква постапка се доведуваат често во различна положба оние вдовици што со примената на чл. 54 од Уредбата за определување и преводене на пензиите и инвалиднините ги загубиле пензиите, а по својата социјална положба заслужуваат еднаква заштита.

Со обзир на ваквата состојба, Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот собор и Одборот за прашања на трудот и социјалното осигурување на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина им препорачуваат на заводите за социјално осигурување при оценувањето фактите при одлучувањето за доделување пензии на вдовците во смисла на ст. 3 чл. 54 од Уредбата за определување и преводене на пензиите и инвалиднините, т.е. на вдовците на кои им престанало правото на пензија, да ги разгледаат

сите околности под кои живеат таквите вдовици за да не ги остават со одземањето пензијата на вдовците што не се веќе во состојба да се запослат а немаат достаточни средства за издршка без најужни средства за издршка.

18 март 1954 година

Белград

Претседател
на Одборот за социјална
политика и народно здравје
на Сојузниот собор,
Лидија Шентјурц, с. р.

Претседател
на Одборот за прашања на трудот
и социјалното осигурување на
Соборот на производителите,
Норберт Вебер, с. р.

157.

Врз основа на главата XXX оддел 1) и 2) од Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

1. За готовите лекови и лековити спустанци се определуваат нови највисоки цени во продажбата на дробно.

Наедно се определуваат и нови работни такси во аптеките.

2. Новите највисоки цени во продажбата на дробно за готовите лекови и лековитите спустанци како и новите работни такси во аптеките се цитирани во Ценовникот на лексите, кој е составен дел од ова решение.

Овој ценовник ќе го издаде Комисијата за лекови при Сојузниот завод за народно здравје како одделно издание.

3. Цените и работните такси утврдени со ова решение ќе важат од 1 април 1954 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 117

23 март 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Нотпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

158.

Врз основа на Одлуката за донесување правила за кукниот ред во затворите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) прописувам

ПРАВИЛНИК ЗА КУКНИОТ РЕД ВО ЗАТВОРИТЕ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ ПРИТВОР ОДИСНО ИСТРАЖЕН ЗАТВОР

1. Општи одредби

Член 1

Лицата против кои е определен притвор или истражен затвор (притвореници) се сместуваат во

одделни одделенија на затворот кој се наоѓа под управа на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата (градот).

Во затворот постои одделение во кое се сместуваат притворениците против кои извид или истрага спроведуваат надлежните овластени органи за внатрешни работи и одделно судско одделение на затворот во кое се држат лицата против кои извид или истрага спроведува судот.

Лицата против кои по подаденото обвинение (обвинителен акт, обвинителен предлог) ќе биде определен притвор или истражен затвор и притворениците што и по подаденото обвинение ќе бидат задржани во притвор или истражен затвор ќе се предаваат во судското одделение на затворот и во него ќе се држат до правосилноста на пресудата односно додека притворот или истражниот затвор не ќе биде укинат.

Член 2

Со затворот управува управникот на затворот односно одредениот службеник на секретаријатот за внатрешни работи, под непосреден надзор од началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата (градот).

Управникот на затворот се грижи за приемот и сместувањето на притворениците, за нивната исхрана, за работата на затворскиот персонал, за безбедноста на затворот и воопшто за правилната примена на овој правилник.

Службеникот на секретаријатот за внатрешни работи што е овластен да ја врши должноста на управник на затворот по правило ги има сите овластенија и должности што по овој правилник му припаѓаат на управникот на затворот, доколку началникот на секретаријатот за внатрешни работи не определи поинаку.

Член 3

Притворениците се должни да се држат кон наредбите од управникот и стражарите со кои се обезбедува примената на прописите од овој правилник.

Притвореникот што ги крши правилата на кукниот ред сторува дисциплински престап и во тој случај се постапува по чл. 42 од овој правилник.

Ако притвореникот стори во затворот кривично дело за кое се гони по службена должност, управникот на затворот го известува за тоа началникот на секретаријатот за внатрешни работи, органот што ја води постапката и надлежниот јавен обвинител (чл. 139 од Законикот за кривичната постапка).

Член 4

Спрема притвореникот можат да се применат само оние ограниченија што се потребни за да се спречи бегство и договор како и дејствија со кои би можело да се спречи успешното водење на постапката или со кои се крши редот во затворот.

Член 5

При издржувањето на притворот и истражниот затвор не смее да се навредува личноста и достоинството на притвореникот.

Притворениците не можат да се употребуваат за никакви работи освен за работите нужни за одржување чистота во просториите во кои се наоѓаат.

II. Примане во затвор и распоред на притворениците

Член 6

Во притвор и истражен затвор може да се прими само лице за кое извидниот или истражниот орган односно судот издал писмен налог за примане во затвор.

По исклучок, во случаите од чл. 182 ст. 3 од Законикот за кривичната постапка или кога го бараат тоа околностите на конкретната ситуација

може да се прими и лице без налог, со тоа што налогот да се издаде дополнително, но најдоцна во срок од 24 часа.

Член 7

Налогот за прием на притворениците во затвор мора да содржи: фамилијарно, татково и родено име, година и место на раѓањето и занимање на притвореникот број и датум на налогот, службен печат и потпис од службеното лице овластено за издавање налог.

Член 8

За секој притвореник што се прима во затвор се внесуваат податоците во одделната затворска книга на притворениците.

Затворската книга на притворениците мора да содржи:

1. реден број,
2. фамилијарно, татково и родено име на притвореникот,
3. ден, месец и година на раѓањето,
4. место на раѓањето,
5. живеалиште или престој,
6. занимање,
7. државјанство,
8. час, ден, месец и година на примането во затвор,
9. назив на органот што го издал налогот за примане во затвор и број и датум на налогот,
10. час, ден, месец и година на пуштањето од затвор,
11. назив на органот што го издал налогот за пуштање од затвор и број и датум на налогот, и
12. забелешка.

Член 9

Пред да се смести притвореникот во определена затворска просторија ќе се изврши претрес на неговата облека и преглед на предметите што ги донесол со себе.

Претрес на облеката на женски лица можат да вршат само женски лица.

Член 10

Притвореникот може од предметите за лична употреба во затворот да ја задржи својата облека, долните алишта, четкиче за заби, сапун, пенкиџир, шамивчиња, чорапи, окалки, чешел, предмети за исхрана и други слични предмети а од постелина една перница и јорган или две ќебиња.

На притворениците ќе им се одземат ножеви, ножици, прибор за бричење, ремен и слично.

На притворениците исто така ќе им се одземат поодделни предмети од приемот став на овој член доколку постои оправдана бојазан дека со нив би можеле на себеси или на други да им се сторат повреди или да се одземе животот.

Предметите ги одзема управникот на затворот или за тоа определено лице. Пописот на одземените предмети се внесува во одделна прошиена и пагинирана магацинска книга на одземените предмети на притворениците. Во книгата записнички и читливо се забележува од кого и какви предмети се одземаат. Предметите се назначуваат по бројот, по видот и по другите особини. Кога количината предмети се назначува со број тогаш бројот на предметите се назначува и со букви. Во записникот мора да се забележи датумот на одземањето на предметите. На притвореникот му се издава копија од записникот која служи како потврда за одземените предмети. Записникот и копијата (потврдата) ги потпишува службеникот што ги одзел предметите и притвореникот, а се заверуваат со службен печат.

Ако се најдат кај притвореникот пари или предмети што се прибавени со кривичното дело или предмети што служеле за извршување на кривичното дело или на некој друг начин можат да бидат од значење за постапката, ќе се одземат и за

тоа ќе се извести органот што ја води постапката, а потоа ќе се постапи по неговата одлука.

Член 11

Одземените предмети се чуваат во магацинот на затворот.

Драгоценостите и парите се чуваат во каса или на друго сигурно место.

Предметите што се расипуваат лесно кои ќе бидат одземен од притвореникот ќе и' се предадат на трошок на притвореникот на неговата фамилија или на друго лице што ќе го назначи тој. На тие лица на трошок на притвореникот ќе им се пратат и другите одземен предмети ако го побара тоа притвореникот.

Член 12

По одлука од органот што ја води постапката притвореникот ќе се фотографира и дактилоскопира.

Член 13

Притворениците ги распоредува по просториите управникот на затворот спрема расположивите места за сместување а по упатство од органот што ја води постапката.

Притворениците по правило се сместуваат по одделни простории одделени од просториите во кои се сместени лицата што се наоѓаат на издржување на казна.

Притворениците што учествувале во извршување на исто кривично дело (соизвршители, поттикнувачи, помагачи) како и притворениците што извршиле кривични дела што се во меѓусебна врска (јатаци, прикривачи и сл.), не можат да бидат сместени во иста просторија, ако би можело тоа да биде штетно за успешното водење на кривичната постапка (бегство, договор и сл.).

Женските лица мораат да се држат одвоено од машките а малолетните лица одвоено од полнолетните.

III. Здравствени мерки и исхрана

Член 14

При стапувањето во затвор притвореникот ќе се ископае и ќе се дезинфицира неговата облека и постелните предмети што ги донесол со себе.

Исто така ќе се дезинфицираат ваквите предмети ако ги добие притвореникот подоцна.

Член 15

Притворениците се должни да ја одржуваат чистотата на телото и облеката и управата на затворот ќе им го овозможи тоа.

Бричењето се врши најмалку еднаш неделно а капањето најмалку петнаесетдневно.

На притворениците ќе им се овозможи редовно потстрижување.

Само по исклучок, кога го бараат тоа санитарните разлоси поодделни лица можат да бидат острижени до глава. Одлука за тоа донесува управникот на затворот по согласност со органот што ја води постапката.

Член 16

Во просториите во кои се сместени, притворениците се должни постојано да ја одржуваат чистотата. Просториите секидневно мораат да се чистат а најмалку двапати неделно да се мие душемето во нив. Тие ќе се варосуваат во определени временски паузи, а по потреба и ќе се дезинфицираат.

Постелните предмети редовно ќе се тресат и ветрат.

Член 17

На притвореникот што ќе се разболи му се укажува лекарска помош која се дава во затворската амбуланта или во друга згодна просторија.

Ако мора да се преземе болничко лекување притвореникот се упатува во најблиска болница. Во местата каде што во болницата постои одделно одделение за лекување лица што се наоѓаат во затворот, разболениот притвореник се упатува во ова одделение и се сместува, по правило, спрема одредбите од чл. 13 од свој правилник.

За упатувањето на лекување во болница одлучува, по предлог од затворскиот лекар, органот што ја води постапката.

Надлежниот секретаријат за внатрешни работи ќе преземе мерки потребни за да се спречи бегството на притвореникот што е упатен во болница на лекување.

Полисот на трошоците за лекување на притвореникот или трошоците на гораѓањето управата на затворот го испраќа до органот што ја води постапката (чл. 23 точ. 5, ст. 4 од Законикот за кривичната постапка).

Член 18

По одобрение од органот што ја води постапката и под негов надзор или под надзор на лицето што ќе го определи тој, притвореникот може по негово барање да го прегледа лекарот што ќе го издере тој. Во вакъв случај притвореникот по правило претходно ќе го прегледа затворскиот лекар.

Овој преглед се врши во работно време во затворската амбуланта или во друга згодна просторија односно во болница. Во итни случаи лекарскиот преглед може да се врши во друго време на и ноќе. На прегледите мора да присуствува затворскиот лекар а по потреба и органот што ја води постапката односно лицето што ќе го определи тој.

Член 19

Притвореникот има право по одобрение од органот што ја води постапката да набавува лекови на свој трошок или да ги прима од својата фамилија или од други лица. Лековите што ги прима притвореникот мора да ги прегледа затворскиот лекар.

Член 20

На притворениците ќе им се осигура движење на чист воздух најмалку два часа дневно доволку затворот располага со слободен заграден простор.

Ако во затворот нема згоден простор управата на затворот е должна да им овозможи на притворениците да бидат на чист воздух во границите на дадените можности.

Член 21

Движењето на чист воздух се врши на тој начин што притворениците се шетаат во определен затворски простор.

По правило се изведуваат во шедба заедно лицата што се сместени во иста просторија.

Ако едновременно се изведат во шедба притвореници од различни простории, не смеат да бидат заедно притворениците што учествувале во извршувањето на исто кривично дело како ниту притворениците чија нито заедничка шедба би можела да биде од други разлоси штетна за постапката (запознавање, пренесување соопштенија и сл.), машки и женски, малолетници и возрасни, како ниту притворениците со лицата што се наоѓаат на издржување казна.

При шедбата притворениците се движат слободно и можат да разговараат, но при тоа не смеат да прават врева.

Старите или болните притвореници што не се способни да се шетаат можат во времето определено за шедба да седат на чист воздух.

Шедбата се врши под стражарски надзор.

Член 22

На притворениците им е позволено да пушат. По исклучок пушењето може да се ограничи ако го бараат тоа општите здравствени разлоси. За

тоа одлучува началникот на секретаријатот за внатрешни работи по предлог од затворскиот лекар односно од управникот на затворот.

Член 23

Управата на затворот должна е на притворениците да им овозможи непрекинат осумчасовен одмор во времето од 24 часа. Овој одмор треба да се согласува според времето и должината на траењето на испитувањето на притвореникот, односно неговото учество во другите извидни или истражни дејствија.

Член 24

Притворениците се хранат на државен трошок. Количината и видот на храната како и придоците за малолетниците и трудниците се даваат по таблиците на исхраната за притворениците.

Малолетниците и трудниците имаат иста храна како и возрасните притвореници со тоа што примаат определен придаток на храната.

На болните притвореници им се дава по можност диетална храна според одлуката од затворскиот лекар а во границите на таблицата за исхрана.

Во затворите каде што има услови и доколку то бара тоа потребата храната се готви во затворската кујна. Ако нема затворска кујна управата на затворот ја обезбедува исхраната на притворениците на друг начин.

Животните прехрани мораат да бидат секогаш свежи. Прегледите на животните прехрани и контролата на делбата на храната од страна на управникот на затворот треба да се вршат редовно.

Храната се издава секој ден во два или, по можност и во три оброци.

Таблиците на исхраната за притворениците ги пропишува сојузниот Државен секретар за внатрешни работи.

Член 25

Притвореникот има право да се храни на свој трошок доколку органот што ја води постапката не реши поинаку (член 195 од Законикот за кривичната постапка).

Ако притвореникот се храни на свој трошок управата на затворот ќе му овозможи да прибавува храна од негови средства. Притвореникот може да се претплати на храна преку управата на затворот ако има пари во затворскиот депозит. Храната исто така може да му ја обезбеди и роднината.

На притвореникот храната може да му се донесува еднаш дневно и тоа напладне.

На притвореникот може да му се испраќа и сува храна по пошта во количина што му одговара на неговите редовни потреби.

Член 26

Храната, садовите и другите предмети во кои се донесува или упатува храната мораат да бидат пред да му се предадат на притвореникот внимателно прегледани. Прегледот го врши одредениот службеник на затворот а по потреба и органот што ја води постапката или лицето што ќе го определи тој.

Ако при прегледот се најдат скриени предмети за тоа ќе се извести органот што ја води постапката и по негова одлука ќе се постапи.

Член 27

На притворениците им е забрането да примаат или набавуваат алкохолни пијачки.

IV. Примање посети, допишување и примање пратки и печатени работи

Член 28

По одобрение од органот што ја води постапката управата на затворот ќе им овозможи на притворениците примање посети (чл. 196 од Законот за кривичната постапка). Началникот на секретаријатот за внатрешни работи ќе определи два дена во неделата и време во тие дни за вршење посети на притворениците.

Ако органот што ја води постапката дозволи поодделни посети можат да се вршат и во некој друг ден и вон определеното време. Посетите на притворениците се вршат во одделна просторија под надзор на органот што ја води постапката или лицето што ќе го определи тој.

За траењето на посетите одлучува органот што ја води постапката. Службеникот што го води надзорот може да ја прекине посетата ако притвореникот и посетителот ја користат посетата на начинот со кој би можело да се спречи успешното водење на постапката.

Член 29

Управата на затворот ќе му овозможи на бранителот да го посетува притвореникот и со него да разговара само по претходно одобрение од органот што ја води постапката.

Бранителот ќе разговара со притвореникот во присуство на органот што ја води постапката односно службеникот што ќе го определи тој или слободно и без надзор, спрема тоа како ќе реши органот што ја води постапката. Ако органот што ја води постапката решил разговорот да се води слободно и без надзор стражарот на затворот ќе го ограничи својот надзор само на тоа да го оневозможи бегството на притвореникот и тоа така што да биде обезбедена тајноста на разговорот.

Член 30

Сите писмени пратки што ги испраќа или прима притвореникот од роднини, од бранителот или од други лица управата на затворот пред испраќањето ќе му ги предаде на органот што ја води постапката и ќе постапува по неговата одлука.

На притвореникот ќе му се овозможи да набавува средства за допишување на свој трошок.

Член 31

Доколку органот што ја води постапката не определи поинаку притвореникот има право да прима поштенски или други пратки со облека, постелика или со други лични предмети во границите на чл. 10 од свој правилник.

За прием на донесените предмети началникот на секретаријатот за внатрешни работи ќе определи еден ден во неделата ако овие предмети ги донесуваат лица од местото во кое се наоѓа затворот. Ако овие предмети ги донесуваат лица од други места може да се дозволи прием и во некој друг ден.

Ако овие предмети се упатени по пошта, ќе се примаат секој ден.

Донесените или стасаците предмети ќе се прегледаат внимателно пред да му се вратат на притвореникот. Прегледот го врши одредениот службеник на затворот, а по потреба и органот што ја води постапката или лицето што ќе го определи тој.

Ако при прегледот се најдат скриени предмети или предмети што не можат на притвореникот да му се вратат (по чл. 10 од овој правилник) тие предмети ќе се одземат и за тоа ќе се извести органот што ја води постапката доколку самиот тој не врши преглед. По негова одлука, тие предмети ќе се приклучат кон списите, ќе се чуваат во магацинот од затворот или ќе му се вратат на доносителот односно на испраќачот на негов трошок.

Член 32

Притвореникот има право да прима пари. Парите што му се испратени на притвореникот се чуваат како негов депозит кај управата на затворот и се забележуваат во затворската книга на депозити за притворениците.

Притвореникот има право да ги троши парите од својот депозит за набавка храна, тутун, пред-

мети на облека и на други предмети што може да ги држи спрема овој правилник.

За секое издавање на парите треба да се прибави писмена потврда која управата на затворот ќе ја чува како паричен документ.

Член 33

Притвореникот има право да прима или на свој трошок да набавува книги, списанија, дневни весници, или други печатени работи доколку тоа не му е забрането со одлука од органот што ја води постапката.

V. Обноски на затворот

Член 34

Притворениците не смеат со својата обноска да го нарушуваат редот и мирот во затворот, да викаат, да свират, да се тепаат, да се кречат и да псуват. При меѓусебните нареди притворениците не смеат самите да си прибавуваат задоволување. Притвореникот што е навреден или малтретиран може тоа да му го пријави на управникот на затворот кој ќе постапи по чл. 42 од овој правилник.

Член 35

Забрането е секое допишување и дозборување на кој и да е друг начин (разговор, чукање, свиркање итн.) меѓу притворениците што се сместени во разни оди или меѓу притворениците и осудениците, како и секој неовластен устен или писмен допир со лица што се наоѓаат во затворот.

Притворениците што се сместени во разни простори не смеат едни на други да им даваат дневни весници, книги или други печатени работи како и други предмети zgodni за пренесување на соопштеноста.

Член 36

На притворениците им е забрането меѓусебна купопродажба или трговија на какви и да се предмети (облека, долни алишта, храна и сл.).

Член 37

Притворениците смеат при себеси да го држат само она што им е позволено со овој правилник.

Ако се најдат кај притворениците предмети за кои не им е позволено да ги држат при себе, таквите предмети ќе им се одземат, ќе се воведат во магацинската книга за притворениците и ќе се чуваат во затворскиот магацин.

Член 38

Притворениците не смеат да држат при себе никакви пари.

Ако кај притвореникот се најдат пари тие ќе му се одземат и ќе се чуваат како негов депозит.

Член 39

Притворениците се должни внимателно да го чуваат државниот имот (инвентарските предмети, вратите, прозорците, решетките и др.). За сторената штета тие одговараат по општите прописи.

Член 40

Доколку ќе се забележи дека притворениците се дозборуваат на начин што би можел да биде штетен за успешното водење на постапката, управникот на затворот а во итни случаи и стражарот може да изврши преместување и потребно издвојување на притворениците.

Ако притвореникот е доведен од бегство или е фатен при сбудот на бегство, како и кога ќе се забележи или утврди дека притотвува бегство, како и во случаите кога со сила се опира или со неа непосредно се заканува или на друг начин ја загрозува безбедноста на лицата во својата околина, притвореникот покрај издвојување може и да се врже.

Исто така може да се постапи ако притвореникот поттикнува други лица во затворот на наведените дела.

Одлуката за издвојување или врзување ја донесува управникот на затворот а во итни случаи и стражарот. За тоа веднаш се известува органот што ја води постапката и натаму се постапува по неговата одлука.

Помладите малолетници не можат да се врзуваат, туку во случај на потреба над нив ќе се зајакне надзорот.

Член 41

Во слободното време, односно во времето што не е определено за шедба и ноќен одмор, притворениците имаат право да читаат книги и други печатени работи што ги добиваат од затворската библиотека или што ќе ги набават самите. Во тоа време тие можат да играат шах и други игри освен комар.

VI. Дисциплински мерки

Член 42

Стражарот или друг службеник на затворот што ќе разбере за дисциплински престап на притвореникот, е должен, ако е во прашање полесен случај, да му обрие внимание и да го повика на ред. Во повторен или потежок случај тој го известува за тоа управникот на затворот а овој управникот на секретаријатот за внатрешни работи и органот што ја води постапката заради претприемање дисциплински мерки (чл. 197 од Законикот за кривичната постапка).

VII. Времево изведување на притворениците и отпуштање од затвор

Член 43

Притвореникот може да се изведува од затвор само по налог од органот што ја води постапката. Налогот мора да биде писмен и да содржи: фамилијарно, татково и родено име на притвореникот, датум и место на раѓањето, службен печат како и потпис на службеното лице.

Ако органот што ја води постапката се наоѓа во затворскиот круг може и на друг начин да нареди да се доведе притвореникот (по телефон, по курир итн.).

Член 44

Ако е наредено притвореникот да се доведе до органот што ја води постапката, доведувањето ќе го извршува стражарот на затворот а органот што ја води постапката го потврдува тоа на самиот налог. Налогот се чува во управата на затворот до завршување на постапката.

Спроведувањето на притвореникот до друг државен орган или во друг затвор во местото каде што се наоѓа затворот, го вршат стражарите на затворот или припадниците на Народната милиција, а спроведувањето во затвор надвор од тоа место го вршат припадниците на Народната милиција.

При спроведувањето се претприемаат потребни мерки за безбедност. Притвореникот се спроведува врзан, освен ако управникот на затворот или органот што ја води постапката не најде дека врзувањето е очигледно неопотребно.

Член 45

Ако е наредено притвореникот да се упати до друг државен орган односно во друг затвор или во казнено-поправителен дом, во затворската книга на притворениците, во колоната под бр. 11 се става називот на органот што го издал налогот, број и датум на налогот, а во забелешката се назначува кога и на кој орган односно во кој друг затвор е упатен притвореникот.

Член 46

Кога притвореникот се упатува до друг државен орган односно во друг затвор или во казнено-поправителен дом, со него едновременно се испраќаат

по списокот и неговите предмети што се чуваат во затворскиот магацин. Органот што го презема притвореникот го потврдува приемот на неговите предмети и потврдата се чува во управата на затворот од кој е упатен притвореникот.

Член 47

Општата на притвореникот од затвор на слобода може да се исполни само врз основа на писмен налог од органот што ја води постапката. Налогот за отпуштање на притвореникот мора да ги содржи податоците определени во чл. 7 од овој правилник.

Управата на затворот е должна да го пушти притвореникот на слобода веднаш по приемот на налогот.

Во затворската книга на притворениците во соодветните рубрики се запишува називот на органот што го издал налогот за пуштање на притвореникот, број и датум на налогот, како и час, ден, месец и година на пуштањето на слобода.

Член 48

При отпуштањето од затвор на притвореникот му се предаваат сите предмети што биле на чување кај управата на затворот, како и непотрошените пари што се чуваат како негов депозит.

Предавањето и приемот на предметите и парите од ст. 1 на овој член во магацинската книга на притворениците односно во книгата на депозитите писмено го потврдува органот што го врши предавањето и притвореникот.

Член 49

Во случај на бегство на притвореникот, управникот на затворот со цел да се претприеме трагање веднаш го известува началникот на секретаријатот за внатрешни работи, органот што ја води постапката и јавниот обвинител.

Член 50

За секој случај на смрт на притвореник во затвор управникот на затворот го известува веднаш началникот на секретаријатот за внатрешни работи, органот што ја води постапката и надлежниот јавен обвинител, како и фамилијата на умрениот притвореник.

Ако притвореникот умрел од природна смрт, началникот на секретаријатот формира комисија која записнички ќе ја констатира причината на смртта. Во комисијата влегуваат како членови, началникот, еден службеник од секретаријатот и еден, а по потреба, и двајца лекари.

Ако притвореникот не умрел од природна смрт или ако во поглед на причините на смртта се јават знаци на сомнение се постапува по барањето од јавниот обвинител (чл. 139 од Законикот за кривичната постапка).

Трупот се закопува на трошок на секретаријатот за внатрешни работи доколку не ќе и' биде предаден на фамилијата од умрениот заради закон. Заостанатите предмети од умрениот притвореник и' се предаваат со потврда на неговата фамилија.

За смртта на притвореникот секретаријатот за внатрешни работи писмено го известува надлежниот матичар.

VIII. Надзор

Член 51

Началникот на секретаријатот за внатрешни работи е должен најмалку еднаш неделно да ги посети притворениците и истражните затвореници против кои водат постапка овластените органи за внатрешни работи и да се известува како се постапува со нив.

Тој исто така треба да се грижи за правилното управување со затворот и да води надзор над постапувањето на управникот на затворот и на другите лица со служба во затворот спрема притворениците, без обзир на тоа во кое одделение на затворот се наоѓаат тие.

Член 52

Органот што ја води постапката може во секое време да го посетува и да го повикува притвореникот заради сослушување и други известувања.

Управата на затворот исто така е должна во секое време да му овозможи на претседателот на судот или на судијата определен од него, како и на истражниот судија доаѓање во затворот со цел да врши контрола во смисла на чл. 198 од Законикот за кривичната постапка. По барање од судските органи контролата може да се врши и без присуство од управникот на затворот и од другите лица на служба во затворот.

При посетувањето што го вршат судските органи може да биде присутен и јавниот обвинител односно органот определен од него.

Член 53

Притвореникот во секое време има право да се жали на постапувањето од управникот на затворот и на лицата со служба во затворот. Управата на затворот должна е жалбите и молбите од притвореникот веднаш да ги испраќа до органот што ја води постапката.

Ако притвореникот поднел поплака поради развлекувањето на постапката или други неправилности во постапката, управата на затворот е должна истата веднаш да ја испрати до органите од чл. 154 ст. 2 и 3 односно чл. 172 од Законикот за кривичната постапка.

Управата на затворот е должна за составување жалби, поплаки и молби да му стави на притвореникот на располагање, по негово барање, потребен материјал за пишување од затворските средства.

IX. Завршни одредби

Член 54

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 257

15 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

159.

Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за надворешно-трговското пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), издавам

НАРЕДБА

**ЗА РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ ШТО НЕ
МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО СВОЕ ИМЕ И ЗА
СВОЈА СМЕТКА**

1. Трговските претпријатија што вршат исклучиво работи на извоз и увоз, трговските претпријатија на јадро и трговските претпријатија за технички стоки не можат да вршат во свое име и за своја сметка работи на извоз и увоз на следниве артикли:

А) При извозот и увозот:

- 1) пченица, јачмен, пченка, 'рж, овес, други жита, пченично брашно, 'ржано брашно, пченкаро брашно и други видови брашно;
- 2) сите видови целулоза, рого хартија и натрон-хартија;
- 3) нафта сурова и делум рафинирана за натамошно рафинирање;
- 4) барути и готови експлозиви;
- 5) индустриски машини, постројки, уреди и метални конструкции;
- 6) бродотрадиционални постројки и конструкции;
- 7) парни турбини за електрични центри и станици, електрични генератори и алтернатори, трансформатори и разводни уреди;

8) неметали, минерали, железна руда и концентрати, бакар и легури, алуминиум и легури, олово и легури, цинк и легури, јаглен, кокс од каменен јаглен и литнит, глина (вклучително шамот и динас —земја) и магнезит.

Б) При увозот:

1) кожи говедски и биволски, како и кожи од коњи, мазги и матариња, кожа телешка нештавена, кожа овча и јагнешка нештавена, кожа козја и јагнешка нештавена и други нештавени кожи;

2) лен и сите текстилни сировини при кои претпријатијата од точ. 1 на оваа наредба не вршат сортирање и продажба од складиштето по извршениот увоз.

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2098

2 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

160.

Врз основа на чл. 11 ст. 4 од Уредбата за надворешно-трговско пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЛУЖБЕНИЦИ ШТО РАБОТАТ НА РАБОТИ НА ЗАСТАПНИШТВО НА СТРАНСКИ ФИРМИ И НА РАБОТИ НА МЕЃУНАРОДНО-ТРГОВСКОТО ПОСРЕДУВАЊЕ

1) Согласноста за назначување во смисла на чл. 11. ст. 4 од Уредбата за надворешно-трговското пословање е потребно:

а) за сите службеници на работа во претпријатијата што вршат работи на застапништво на странски фирми и во претпријатијата за меѓународно-трговско посредување, освен службениците што работат на помошно-технички работи;

б) за службениците што ги раковојат работите на трговско претставништво и на други работни единици основани во смисла на чл. 10 од Уредбата за надворешно-трговско пословање.

2) Согласноста за назначување во смисла на претходната точка ја дава републичкиот државен секретар за работи на стопанството на чија територија се наоѓа седиштето на претпријатието односно седиштето на трговското претставништво или на друга работна единица.

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2097

2 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

161.

Врз основа на чл. 10 од Уредбата за оснивање претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОВИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА СООБРАКАЈОТ И ВРСКИТЕ

1) Во областа на сообраќајот и врските, покрај стопанските дејности означени во чл. 10 ст. 1 под

2) од Уредбата за оснивање претпријатија и дукани, се определува како одделна дејност поставување, реконструирање и инвестиционо одржување телеграфско-телефонски постројки.

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 1222

4 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

162.

Врз основа на чл. 33 точ. 1 и чл. 38 од Уредбата за отклучување и спречување заразите на добитокот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/48), издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ СВИЊСКАТА ЧУМА ПРИ ИЗВОЗОТ НА СВИЊИ

1) Дебелите и полудебелите свињи од гоилиштата и економиите на претпријатија за гоње свињи, на земјоделските стопанства, на задругите и другите стопански организации можат да се извозат само ако на гоилиштата односно економиите од кои се намерава да се врши извоз, за последните 40 дена пред отпраќањето на свињите за извоз, немало ниеден случај на свињска чума и ако свињите не се за последниот 21 ден симултано бележени против свињската чума.

Во подрачјата на кои е позволено симултано бележење на свињите против свињската чума, ова бележење може да се врши само во карантински котари на гоилиштата односно економиите.

2) Дебелите и полудебелите свињи купени од индивидуалните стопанства во цел на извоз, можат да се извозат само ако во местото во кое се купени како и во соседните места за последните 40 дена пред отпраќањето на свињите за извоз немало ниеден случај на свињска чума и ако свињите потекнуваат од дворови во кои за последниот 21 ден не било вршено симултано бележење на свињите против свињската чума.

Исполнувањето на условите од претходниот став извозниците го докажуваат со сточи пасош. Податоците за исполнувањето на овие услови ги внесува во сточниот пасош надлежниот ветеринар по барање од извозникот.

3) Извозниците на дебел и полудебели свињи должни се на 21 ден пред отпраќањето на свињите за извоз писмено да го известат управникот на надлежната ветеринарна станица односно околинскиот ветеринар од кои гоилишта односно економиите намераваат да извезуваат свињи.

Управникот на ветеринарната станица, а во случај на негова спреченост, ветеринарот на станицата што ќе го означи тој, односно околинскиот ветеринар должен е во означеното време да ја проверува во смисла на точ. 1 и 2 од оваа наредба здравствената состојба на свињите и за секоја проверка да направи писмен извештај за прегледот на свињите и за најдената состојба. Овој извештај останува кај управата на гоилиштето односно економијата.

Патните тршоци што ќе стават во врска со проверката од претходниот став ги сноси извозникот.

4) Ветеринарот надлежен за контрола на утоварот на добитокот на железничката станица должен е еден ден пред утоварот на свињите во вагон да провери на гоилиштата односно економиите дали се исполнети условите од точ. 1 и 2 од оваа наредба во поглед на здравствената состојба на свињите.

Ако ветеринарот најде дека се исполнети условите од точ. 1 и 2 од оваа наредба, ќе изврши пробно

хромењо, последовен преглед и термометрирање на свињите што ќе се извозат следниот ден за дезинфекција на местата здравствена состојба. Свињите за кои се сета проверка ќе се утврди дека не се здрав, не можат да се отпратат за извоз.

На 21 часа пред отпраќањето за извоз свињите мораат да се серумизираат против свињска чума. Серумизирањето свињи ќе се забележи со масна боја на нозете.

б) Железничките котари и рампи за утовар на свињи мораат механички да се исчистат и прајано еден час пред утоварот на свињите да се дезинфицираат со 2% раствор каустична сода и 5% раствор хлорова вар.

Ветеринарот надлежен за контрола на утоварот на добитокот на железничката станица нема да дозволи свињите да се втврдат во железничките котари, ако котарите и рампите не се исчистени и дезинфицирани во смисла на претходниот став.

Железничките вагони мораат пред утоварот на свињите да се исчистат и дезинфицираат. Ветеринарот надлежен за контрола на утоварот на добитокот на железничката станица нема да дозволи утовар на свињи во вагони што не се исчистени и дезинфицирани.

б) По пристигањето на вагоните на пограничната ветеринарна станица, пограничниот ветеринар ќе изврши подробен преглед на свињите за да ја утврди нивната здравствена состојба.

Ако се утврди дека во поделни вагони има свињи болни од свињска чума, пограничниот ветеринар ќе ги отпрати на трошок на извозникот свињите од тие вагони во најблиската домашна кланица заради колење.

За мерката преземена во смисла на претходниот став граничниот ветеринар е должен да го известува извозникот и Сојузната управа за ветеринарна служба.

7) Покрај мерките предвидени со оваа наредба, при извозот на дебел и полудебели свињи ќе се применуваат и другите мерки предвидени со одредбите од Уредбата за отклонување и спречување забавите на добитокот и Правилникот за извршување на Уредбата за отклонување и спречување забавите на добитокот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/49).

8) Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни земјоделското стопанство, другата и друга стопанска организација за прекршок:

а) ако дозволи симултано бележење на свињите во карантинските котари на своите гоилишта односно економији;

б) ако не прибави потребна потврда од ветеринарот на сточниот пасош за исполнување на условите од точ. 2 на оваа наредба;

в) ако на 21 ден пред отпраќањето на свињите за извоз писмено не го известува надлежниот ветеринар за намераваниот извоз на свињите.

Со парична казна од претходниот став ќе се казни железничкото транспортно претпријатие, ако железничките котари односно рампи и вагони за утовар свињи не ги исчисти и не ги дезинфицира во смисла ст. 1 и 3 точ. 5 од оваа наредба.

9) Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок:

а) ветеринарот што ќе изврши симултано бележење на свињите во карантинските котари на гоилиштата односно економиите на подрачјето во кое такво бележење е позволено;

б) околинскиот ветеринар односно ветеринарот на ветеринарната станица ако во означеното време не ја проверува здравствената состојба на свињите во смисла на точ. 1 и 2 од оваа наредба;

в) ветеринарот надлежен за контрола на утоварот на добитокот ако постапи спротивно на точ. 4 од оваа наредба;

г) пограничниот ветеринар ако по пристигањето на вагоните на пограничната ветеринарна станица не изврши подробен преглед на свињите, односно ако не ги преземе дејствијата предвидени во ст. 2 и 3 точ. 6 од оваа наредба.

10) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2526

9 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Ђркиќ, с. р.

163.

Врз основа на точ. II од Времената одлука за регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53 и бр. 4/54), пропишуваат

У П А Т С Т В О ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕТО ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА МОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И ВОЗДУШНИОТ СООБРАКАЈ

I

1) На претпријатието „Јадранска линиска пловидба“ — Риека му припаѓа во 1954 година за покритие на загубите на брзи и патничко-товарни линии, како и за надоместување за износот на одобрените овластици на корисниците на превозот што уживаат попуст од редовната возна цена врз основа на сојузните прописи, а во границите на износот определен во точ. II под а) од Времената одлука за регресите во стопанството, износ од 1.277 динари за прејдена наутичка милја.

2) Барањето за надоместување претпријатието „Јадранска линиска пловидба“ го поднесува еднаш месечно до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која има текушта сметка, со следна документација:

а) со преглед на прејдените наутички милји по одобренит ред на пловидбата за брзите и патничко-товарните линии, со назначување далечината во наутички милји за местата по наведениот ред на пловидбата, со заверка од поморската област на чие подрачје се наоѓа лулата за тргување за поделени линии;

б) со пресметка на надоместувањето.

3) Во пресметката на прејдените наутички милји не влегуваат наутичките милји прејдени со товарни возења и возења со излетнички бродови или со вонредни возења.

4) Народната банка на ФНРЈ откако ќе ја провери точноста на поднесената документација, ќе го одобри на текуштата сметка на претпријатието износот на надоместувањето на товар на сметката бр. 338592.

II

5) На претпријатието „Југословенско речно бродарство“ — Белград му припаѓа во 1954 година како надоместување за износот на одобрените овластици на корисниците на превозот што врз основа на сојузните прописи уживаат попуст од редовната возна цена, а во границите на износот одобрен во точ. II под б) од Времената одлука за регресите во стопанството, износ од 1,50 динари за прејден патнички километар.

6) Барањето за надоместување претпријатието „Југословенско речно бродарство“ го поднесува еднаш месечно до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која има текушта сметка, со следна документација:

а) со пресметката на надоместувањето за извршениот превоз на патници, што ја составува претпријатието врз основа на своите книги и евиденции, а која е заснована и изразена во прејдени патнички километри;

6) со поднесување на увид документацијата на своите егзекутивни единици за продажба на патничките билети, врз основа на која е направена пресметката на надоместувањето.

7) Народната банка на ФНРЈ откако ќе ја испита точноста на поднесената документација ќе го одобри износот на надоместувањето на текуштата сметка на претпријатието на товар на сметката бр. 338596.

III

8) На претпријатието „Југословенски аеротранспорт“ — Белград му припаѓа во 1954 година како надоместување за секој прелетан — авио-километар по одобриот ред на летањето, а во границите на износот одобрен во точ. II под в) од Времената одлука за регресите во стопанството, износ од 232,15 динари.

9) Барањето за надоместување го поднесува претпријатието „Југословенски аеротранспорт“ еднаш месечно до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која има текушта сметка, со следна документација:

а) со прегледот на прелетаните авио-километри за минатиот месец по одобриот ред на летањето, со назначување должната на релациите;

б) со пресметка на надоместувањето.

10) Еден примерок од барањето за надоместување претпријатието го испраќа до Управата за цивилно воздухопловство во Белград.

11) Како прелетени авио-километри што се земаат за пресметување надоместувањето се сметаат сите прелетани авио-километри по домашните и странските редовни и сезонски летања, а според одобрените редови на летањето. Во авио-километрите за пресметување се сметаат и авио-километрите прелетани во дополнителните летања што се предизвикани со пречки при вршењето на редовниот ред на летањето, како и летањата при засилен фреквенција на патниците на одобрените редовни линии (т. нар. вонредни летања).

Во пресметката на надоместувањето не влегуваат прелетаните авио-километри по специјалните летања (излетнички и сл.).

12) Народната банка на ФНРЈ откако ќе ја испита точноста на поднесената документација, ќе го одобри износот на надоместувањето на текуштата сметка на претпријатието на товар на сметката бр. 338591.

13) Конечно пресметување на надоместувањето претпријатието ќе изврши кај Народната банка на ФНРЈ по истекот на годината. За ова пресметување претпријатието е должно на Народната банка на ФНРЈ да и поднесе сумарна пресметка врз основа на месечните пресметки и потврда од Управата за цивилно воздухопловство за прелетаните авио-километри по одобрените редови на летањето во текот на 1954 година.

IV

14) Претпријатијата од точ. I, II и III од ова упатство должни се на органите на Народната банка на ФНРЈ, како и на другите надлежни органи да им овозможат вршење контрола на пресметките на надоместувањето со увид во книгите и евиденциите на претпријатијата.

15) Народната банка на ФНРЈ ќе ги израмни сметките на чии товар ги исплатила надоместувањата по ова упатство на товар на буџетските средства предвидени со сојузниот буџет за 1954 година за дотации на стопанството.

16) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2482

12 март 1954 година

Белград

Државен секретар

за работи на народното стопанство,

Јасан Бркиќ, с. р.

164.

Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за социјалното осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53) во согласност со Сојузниот извршен совет, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБОЛЕНИЈАТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО НЕСРЕКА ПРИ РАБОТА

I. Поарај професионалните оболенија предвидени со општите прописи за социјалното осигурување како несреќа при работа во смисла на одредбата на чл. 9 ст. 1 од Уредбата за социјалното осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53) се сметаат и оболенијата на воените осигуреници споменати во оваа точка од кои ќе оболат вршејќи или по повод вршењето на службените воени задачи, и тоа:

— оболенијата поради дејствувањето на ултра-високо-фреквентни бранови;

— труење со бојни отрови;

— кесонска болест на подморничари во случај на хаварија како и кај други лица што се жртви на хаварија поради специјални службени задачи на подморници;

— слабеење на слухот поради експлозии или шумови или јаки звукови кај јаки мотори или поради ракување со срудија, на работа во бродски машински простории и во воздухопловството, на работа при прозерувањето способноста на авионски и други мотори што произведуваат јаки звукови;

— висцеларна руптура поради јак нагол натиск кај кесонците, норкачите, подморничарите и летачите;

— конгелации, рововско стапало и нивни последици што станале во текот на вршењето или како последица од вршењето на службата;

— аерсамболизам кај летачите што летаат на големи височини;

— слабеење на видот кај сите лица што работат на уреди со јак извор на светлина;

— оболенија на кардиоваскуларниот, централниот и периферниот нервен систем и оштетувањето на органите на слухот кај летачиот персонал;

— нервно — психичките оболенија кај лицата во службата на безбедноста што вршат постојано извидна служба;

— сите акутни оболенија на белите дробови, белодробната марамица, зглобовите, нервите и булбрегите што се здобивени при вршењето специјални службени задачи под особено тешки климатски услови, а што мора да биде службено утврдено, непосредно по јавувањето на оболението. По исклучок, оболенијата што настаниле пред донесувањето на ова решение, а не се службено евидентирани, ќе се докажуваат во текот на постапката за определување на пензиите односно инвалидизацијата.

Одредбите од претходниот став ќе се применуваат на оболенијата што настаниле по влегувањето во сила на Уредбата за социјалното осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53).

II. Како несреќа при работа се смета и болеста што ја добило воено лице како учесник во Народноослободителната борба или што настанила како последица од учествувањето во Народноослободителната борба, ако од таа болест осигуреникот стане неспособен за служба во ЈНА а постапката на болеста било пријавено до 31 декември 1951 година.

По исклучок, може во особено оправдани случаи по предлог од Државниот секретар за работи на народната одбрана да се земе во постапка и барањето за инвалидска пензија во смисла на прет-

ходниот став иако болението не е пријавено до 31 декември 1951 година, ако подносителот на барањето со двајца сведоци активни учесници во НОБ докаже, а надлежната воено-лекарска комисија најде дека постои веројатност дека болеста произлегува од Народноослободителната борба или настапила како последица од учествувањето во Народноослободителната борба.

На лицата од претходните ставови на кои им е спределена инвалидска пензија спрема работниот стаж ќе им се определи, по нивно барање, нова пензија по одредбите што се применуваат во случај на несреќа при работа. Вака определената пензија припаѓа од првиот нареден месец по поднесувањето на барањето а најрано од влегувањето во сила на ова решение.

III. Надлежната воено-лекарска комисија е должна во наодот за работната способност на осигуреникот да констатира дали болението од точ. I на ова решение, односно професионалното боление кое по општите прописи за социјалното осигурување се смета како несреќа при работа, настапило како последица од вршењето на службата.

Оваа констатација воено-лекарската комисија ќе ја изврши врз основа на природата на болението и условите под кои настапило тоа, а според службените податоци што ќе и ги даде надлежната единица — установа, што то упатува осигуреникот на преглед.

За боленијата што настапиле од влегувањето во сила на Уредбата за социјалното осигурување на воените лица па до донесувањето на ова решение постапката за определување пензиите односно инвалидизациите се води по барање од осигуреникот, доколку веќе не е започната по службена должност. Ова барање осигуреникот може да го поднесе најдоцна во срок од една година од влегувањето во сила на ова решение.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. в. п. бр. 19
18 март 1954 година
Белград

Државен секретар
за работи на народната одбрана,
генерал-полковник,
Иван Гошњак, с. р.

Согласен:

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

165.

Врз основа на чл. 3 ст. 2 и 23 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, во согласност со Сојузниот извршен совет, распишува

КОНКУРСИ

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Конкурсите за давање кредити за дополнителните обртни средства се одржуваат во Народната банка на ФНРЈ — Главната централа на секој 5-ти и 20-ти во месецот.

По исклучок, во април 1954 година конкурси за давање кредити за дополнителните обртни средства ќе се одржат, и тоа:

на 10 април 1954 година, и
на 25 април 1954 година.

2) На конкурсот за давање кредити за дополнителните обртни средства можат да учествуваат сите стопански и задружни организации што ги

исполнуваат условите од чл. 4 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити, освен следните стопански организации:

а) претпријатијата за откуп и промет на жита, и
б) трговските претпријатија — за потребите на одобрување потрошувачки кредити.

По исклучок, на конкурсите што ќе се одржат во април, не можат да учествуваат градежните претпријатија (гранка 412). Во врска со тоа срокот за враќање првата отплата по терминскиот кредит на градежните претпријатија (утврден во смисла на точ. 10 од расписот за првиот конкурс за давање кредити за постојаните обртни средства на стопанските организации), што стасува на 15 април 1954 година, се одлага за 15 мај 1954 година.

3) Во поглед на исполнувањето условите од чл. 4 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити, за учеството на конкурсот се смета дека стопанската организација:

а) има редно и ажурно книговодство — ако го води по општите начела за редното водење книги и ако во смисла на прописите што постојат испраќа до банката во определените срокови завршна сметка, извештај за периодичната пресметка и за расподелбата на вкупниот приход, како и месечни изводи од збирната главна книга;

б) има средено финансиско работење — ако навремено им одговара на своите обврски спрема буџетите и фондските (амортизација, интерес на основните средства, земјарина, аконтација на данокот на добивката и др.) и на другите обврски, и ако ги користи средствата по предопределеноста;

в) редно ги исполнува обврските спрема банката — ако ги намирала сите стасани обврски по кредитите и ако навремено ги извршува другите обврски по договорот за кредитот; и

г) има актива поголема од пасива и приходи поголеми од расходи — ако не работи со загуба.

4) Стопанските организации учествуваат на конкурсот во одвоени групации, и тоа:

а) претпријатијата на: индустријата и рударството (гранки 111—130), шумарството (гранки 311—314), градежништвото (гранки 411, 413—416), сообраќајот (гранки 511—516), занаетлиството и домашната дејност (гранки 71—73), комуналната дејност (гранка 813) и издавачката дејност (гранка 911);

б) селско-стопанските претпријатија (гранки 211—219);

в) градежните претпријатија (гранка 412);

г) претпријатијата од областа на трговијата (гранки 600—603, 611, 615, 616 и 620);

д) претпријатијата на надворешната трговија (гранки 613—614);

е) откупните трговски претпријатија (гранка 617), — освен претпријатијата за откуп и промет на жита; и

ж) претпријатијата на угостителството и туризмот (гранки 631—632).

5) Стопанските организации го поднесуваат барањето за кредит за дополнителните обртни средства до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка односно жиро-сметка, со која што барањата да бидат во банката:

а) за конкурсот што се одржува на 5-ти — најдоцна до заклучно 25-ти во претходниот месец;

б) за конкурсот што се одржува на 20-ти — најдоцна до заклучно 10-ти во месецот.

По исклучок, за конкурсот што се одржува на 10 април 1954 година барањата за кредит треба да се поднесат до заклучно 2 април 1954 година, а за конкурсот што ќе се одржи на 25 април до заклучно 17-ти април 1954 година.

Ако крајниот срок за поднесување барања за кредит паѓа во дните кога не се работи, горниот срок се поместува за еден ден напред.

6) Барањето за кредит се поднесува на образецот пропишан од Народната банка на ФНРЈ и во

него мораат да бидат наведени: износот, срокозите за враќање и целта на кредитот, како и интересната норма што се предлага за бараниот кредит.

Кредитот што се бара може да биде поделен во повеќе износи (најмногу 3), со тоа што за секој износ може да се предложи друга интересна норма.

7) Минималната интересна норма што можат стопанските и занаетчијските организации да ја предложат во барањето за кредит изнесува 2% за селското стопанство, а за сите други 5% годишно. Предложените интересни норми можат да бидат во четвртини и помалки процент.

8) Стопанските организации се должни кон барањето за кредит да поднесат извештај за периодичната пресметка и распределбата на приходите со бруто билансот за последниот пресметковен период и извод од збирната главна книга за претпоследниот месец, како и одделни докази за постоење оправдани потреби од кредит, зависно од природата на работата за која се бара кредитот.

Освен тоа, стопанските организации морале да ја поднесат завршната сметка за минатата година, доколку номинал срокот за поднесување завршни сметки.

По исклучок, стопанските организации можат кон барањето за кредит да поднесат следна документација, и тоа:

а) за конкурсот од 10 април 1954 година:

— трговските и угостителските претпријатија, земјоделските задруги и нивните претпријатија — еден примерок од завршната сметка за 1953 година што му е поднесена на народниот одбор на околинјата (градоот) на согласност.

— другите стопански организации — времен биланс по состојбата од 31 декември 1953 година и извештај за времената пресметка и распределбата на доходот за 1953 година, доколку не располагаат со завршната сметка за 1953 година;

б) за конкурсот од 25 април 1954 година:

— сите стопански организации — еден примерок од завршната сметка за 1953 година што му е поднесена на народниот одбор на околинјата (градоот) на согласност, како и извод од збирната главна книга, и тоа трговските и угостителските претпријатија за февруари 1954 година, а сите други стопански организации — за јануари 1954 година.

9) Стопанските организации чијашто актива не ја покрива пасивата и чиешто расходи се поголеми од приходите, т.е. што работат со загуба, или при кои бараниот кредит го преминува редовниот обем на нивното работење, должни се кон барањето за кредит да поднесат гаранција од народниот одбор на околинјата (градоот), од автономната единица или од народната република.

Дали бараниот кредит му одговара на редовниот обем на работењето се оценува врз основа на предвидениот промет и коефициентот на обрнувањето утарден врз основа на искуството за односниот вид претпријатија.

За градежните претпријатија (гранка 412) ќе се смета дека бараниот кредит за дополнителните обртни средства е во границите на редовниот обем на работењето ако не преминува 10% однесно по одобрување од централата на Народната банка на ФНРЈ, 12% од вредноста на договорените работи за односната година. Затоа градежните претпријатија се должни кон барањето за кредит да ги поднесат и договорите за склучените работи со инвеститорите, како и доказ за обезбедување средства за изведба на договорените работи.

10) Кредитите за дополнителните обртни средства им се даваат на стопанските организации со срок од 3 месеци.

По исклучок, во смисла на чл. 23 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити, се определуваат следните срокови за давање овие кредити, и тоа:

а) до 6 месеци — на претпријатијата на: машиноградбата, дрвната индустрија што врши експлоатација на шумите, текстилната индустрија — за откуп волна, кадела, лен и свилени кожурци, индустријата на кожа и обувки — за откуп кожа, индустријата на шеќер, масло, цикорија, пиво, индустријата на конзерви и на претпријатијата за откуп и преработка на тутун;

б) до 9 месеци — на претпријатијата на бродоградбата (гранка 118), на земјоделските стопанства и на земјоделските задруги што се занимаваат со земјоделска дејност (гранки 211—219); и.

в) до 12 месеци — на градежните претпријатија (гранка 412).

По кредитите што се даваат со срок подолг од 3 месеци треба да се договори, ако тоа и' одговара на природата на работата за која е одобрен кредитот, отплатување на кредитот во рати.

11) Стопанските организации што на конкурсот ќе се здобијат со правото на кредит, должни се да склучат во срок од 5 дена од приемот на извештајот за тоа со банката договор за кредитот.

О. бр. 7

25 март 1954 година

Белград

Гувернер на Народната банка
на ФНРЈ,

Војин Гузина, с. р.

Согласен,

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмазовиќ, с. р.

156.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ФОЧА

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со својата одлука на седницата од 11 март 1954 година определи да се извршат повторни избори за народен пратеник на Соборот на производителите (групата на индустријата, трговијата и занаетчиството) во Изборната околија Фоча, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 51 и 173 ст. 2 и 174 ст. 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници донесе

Решение

Се распишуваат повторни избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите (групата на индустријата, трговијата и занаетчиството) на Сојузната народна скупштина во Изборната околија Фоча која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Фоча, Калиновик, Горажде и Вишеград.

Повторните избори ќе се одржат на 9 мај 1954 година.

Изборите ќе ги спроведе околинската изборна комисија определена со Решението од Сојузната изборна комисија бр. 3 од 15 септември 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/53).

Бр. 7

18 март 1954 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михајло Ѓорѓевиќ, с. р.

По извршената споредба со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54) се поткрала долу наведената грешка, и се дава следна

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

Во точ. 3 во третиот ред место зборот „плаќаат“ треба да стои „наплатуваат“.

Од Сојузниот извршен совет, 17 март 1954 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 57 од 17 декември 1953 година објавуваат:

Упатство за измена и дополнување на Упатството за начинот на финансирањето и финансиското работење во здравствените установи на подрачјето на НР Хрватска;

Решение за распишување гласањето за отповик еден одборник на Соборот на производителите на НО на град Пула;

Решенија за распишување дополнителни избори на народните одбори на околиите: Винковци, Врпоље, Задар, Бјеловар и Самобор.

Во бројот 58 од 24 декември 1953 година објавуваат:

Наредба за ловостојот на зајациите во 1954 година.

Во бројот 59 од 28 декември 1953 година немаат службен дел.

Во бројот 60 од 31 декември 1953 година објавуваат:

Одлука за помилување осудени лица;

Решение за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани работници од металска струка.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 43 од 17 декември 1953 година објавува:

Правилник за школување ученици од угостителска струка и за формирање централен фонд за стручно образование на учениците од угостителска струка.

Во бројот 44 од 24 декември 1953 година објавува:

Уредба за оснивањето и работата на школата на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР Словенија;

Уредба за употреба на земјиштето за градежна предприределност;

Статут на Заводот за социјално осигурување на НР Словенија.

Во бројот 45 од 30 декември 1953 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на НР Словенија за потерда на уредбите на Извршниот совет;

Одлука за измена на просечната стопа на акумулацијата и општествените фондови во Законот за општествениот план на НР Словенија за 1953 година;

Одлука за измена на просечните стопа на акумулацијата и општествените фондови за кооперативните дуќани;

Одлука за помилување осудени лица;

Уредба за Државниот секретаријат за работи на спитата управа и за буџет;

Правилник за измена на Правилникот за општите услови за снабдување со електрична енергија од јавната мрежа на НР Словенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 25 од 31 декември 1953 година објавува:

Одлука за помилување осудени лица;

Одлука за времено финансирање републичките буџетски расходи за прво тримесечје 1954 година;

Уредба за јавниот превоз во патниот сообраќај;

Решение за разрешување од должноста Државниот секретар за работи на народното стопанство и Државниот секретар за правосудна управа на НРЦГ;

Решение за назначување Државен секретар за работи на народното стопанство и Државен секретар за правосудна управа на НРЦГ;

Решение за разрешување од должноста Секретарот на Советот за народно здравје и социјална политика на НРЦГ;

Решение за назначување Секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на НРЦГ;

Решение за ловостој на заштитена дивина и за заштита на ретки и преселени видови заштитена дивина;

Одлука за определување дополнителни избори за шест одборници на градскиот одбор на Народниот одбор на град Титоград;

Попис на вештаците за Народна Република Црна Гора за 1954 година.

СОДРЖИНА

	Страна
156. Препорака на заводите за социјално осигурување за несталката при примената на чл. 54 од Уредбата за определување и превозот на пензиите и инвалидизациите	289
157. Решение за цените на лековите	289
158. Правилник за куќниот ред во заговорите за испитување против односно истражување затвор	289
159. Наредба за работите на извозот и увозот што не можат да се вршат во своје име и за своја сметка	294
160. Наредба за задолжително прибавување согласност за назначување службеници што работат на работи на застапници на странски фирми и на работи на меѓународно-трговското посредување	295
161. Наредба за определување нови стопански дејствија во областа на сообраќајот и речниците	295
162. Наредба за заштитните мерки против свилската чума при извозот на свилни	295
163. Упатство за реализирање надоместот за претпријатијата на мортизир, ренкет и воздушниот сообраќај	296
164. Решение за определување обемите што се сметаат како посреда при работи	297
165. Конкурси за давачки кредити за доточителните објекти средства на стопанство и здружените организации	298
166. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување повторни избори на Изборната школа Фоча	299
Исправка на Одлуката за пресметување разликата во цените при извозот	300